

Друштво за хотелиерство, угостителство
туризам и трговија
ХОТЕЛИ-МЕТРОПОЛ АД
Бр. 02 – ---/-
17.05.2022 година
Охрид

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 20 од Статутот на Друштвото за хотелиерство, угостителство, туризам и трговија "ХОТЕЛИ-МЕТРОПОЛ" А.Д.-Охрид, член 383 став 1 точка 2, член 384 став 2 точка 1, член 476 став 4 од Законот за трговски друштва, Собранието на акционери на својата седница одржана на ден 17.05.2022 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
за одобрување на Годишната сметка за 2021 година

1. Се одобруваат финансиските резултати на Друштвото за хотелиерство, угостителство, туризам и трговија "ХОТЕЛИ-МЕТРОПОЛ" А.Д.-Охрид, според Годишна сметка за 2021 година, и тоа:

Годишната сметка се состои од:

- Биланс на успех од 01.01.2021 - 31.12.2021 година
- Биланс на состојба на ден 31.12.2021 година

Според билансот на успех, искажани се следните состојби:

➤ <u>ВКУПНИ ПРИХОДИ</u>	<u>118.059.975,00</u>
➤ <u>ВКУПНИ РАСХОДИ</u>	<u>133.082.995,00</u>
➤ <u>ОСТВАРЕНА ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ</u>	<u>15.023.020,00</u>
➤ <u>ПРЕСМЕТАН ДАНОК НА ДОБИВКА</u>	<u>0,00</u>
➤ <u>ЗАГУБА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ</u>	<u>15.023.020,00</u>

Според билансот на состојба, искажани се следните состојби:

- Актива **485.412.191,00** денари
- Пасива **485.412.191,00** денари

2. Оваа Одлука стапува во сила со денот на нејзиното донесување.

Претседавач со Собрание

Друштво за хотелиерство, угостителство
туризам и трговија
ХОТЕЛИ-МЕТРОПОЛ АД
Бр. 02 – ---/-
17.05.2022 година
Охрид

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 20 од Статутот на Друштвото за хотелиерство, угостителство, туризам и трговија "ХОТЕЛИ-МЕТРОПОЛ" А.Д.-Охрид, член 383 став 1 точка 2, член 384 став 2 точка 1, член 476 став 4 од Законот за трговски друштва, Собранието на акционери на својата седница одржана на ден 17.05.2022 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
за одобрување на финансиските извештаи
на Друштвото за 2021 година

1. Се одобруваат финансиските извештаи на Друштвото за деловната 2021 година ревидирани од овластен ревизор со мислење.
2. Извештаите од ставот 1 на оваа Одлука се составен дел на Одлуката.
3. Оваа Одлука стапува во сила со денот на нејзиното донесување.

Претседавач со Собрание

Друштво за хотелиерство, угостителство
туризам и трговија
ХОТЕЛИ-МЕТРОПОЛ АД
Бр. 02 – ---/-
17.05.2022 година
Охрид

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 20 од Статутот на Друштвото за хотелиерство, угостителство, туризам и трговија "ХОТЕЛИ-МЕТРОПОЛ" А.Д.-Охрид, член 383 став 1 точка 2, член 384 став 2 точка 1 од Законот за трговски друштва, Собранието на акционери на својата седница одржана на ден 17.05.2022 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
за одобрување на Извештајот за работењето на Друштвото
за деловната 2021 година

1. Се одобрува Извештајот за работењето на Друштвото за хотелиерство, угостителство, туризам и трговија "ХОТЕЛИ-МЕТРОПОЛ" А.Д.-Охрид за деловната 2021 година.
2. Извештајот од став 1 е составен дел на оваа Одлука.
3. Оваа Одлука стапува во сила со денот на нејзиното донесување.

Претседавач со Собрание
